

Народна банка на Република Македонија

Дирекција за истражување



Месечна информација 10/2012

Ноември, 2012 година

Резиме

Во текот на октомври 2012 година НБРМ ја задржа основната каматна стапка на нивото од 3,75%, оценувајќи ја монетарна политика како соодветна на постојните економски и финансиски услови. Податоците за инфлацијата во октомври покажаа нејзино дополнително забрзување, но со поумерена динамика во однос на претходните два месеца. Во услови на слаба економска активност и негативен производствен јаз, притисоците врз инфлацијата и понатаму се создаваат преку факторите на страната на понудата. Забрзување на растот беше забележан и кај базичната инфлација, во најголем дел како ефект од фактори со привремен карактер. Од друга страна, преносните ефекти од растот на цените на храната и енергијата, засега се оценуваат како ограничени. Девизните резерви и во текот на октомври се одржуваа околу адекватното ниво, при што НБРМ на девизниот пазар, трет месец по ред интервенира со нето-откуп на девизи. Промените во девизните резерви покажуваат дека засега нема поголема нерамнотежа во надворешниот сектор. **Сепак, ризиците за монетарната политика се присутни и понатаму, и се идентични со ризиците утврдени претходно.** Така, во услови на постојани флукутации на увозните цени, проекцијата на инфлацијата и понатаму е проследена со голема неизвесност. Воедно, во услови кога е релативно тешко да се проценат преносните ефекти од растот на цените на храната и енергијата врз останатите цени, постојат ризици и околу идната динамика на базичната инфлација. Постојаното влошување на глобалните економски изгледи, исто така, создава надолни ризици за извозот и капиталните приливи. Во вакви услови, **НБРМ ќе продолжи внимателно да ги следи движењата и навремено ќе реагира, доколку е потребно.**

Расположливите високофреквентни податоци за економската активност за третиот квартал на 2012 година упатуваат на намалена производствена активност и надворешнотрговска размена. Од она што е расположливо, **физичкиот обем на индустриското производство,** во септември бележи надолно месечно поместување, но со забавен интензитет (анализирано на сезонски приспособена основа), што влијаеше во насока на забавување и на годишниот пад. Месечниот пад доаѓа во услови на пониска просечна искористеност на производствените капацитети и понеповолни согледувања на раководителите за деловната состојба на претпријатијата од преработувачката индустрија. Исто така, во септември е регистриран поголем пад на оптимизмот во поглед на обемот на производство, а понегативни се и согледувањата за вработеноста во преработувачката индустрија за наредниот тримесечен период. Од аспект на **сигналите коишто ги упатуваат раководителите од останатите економски дејности** опфатени со анкетите за деловните тенденции, согледувањата во трговијата на мало во поглед на деловната состојба на претпријатијата за наредниот шестмесечен период се речиси непроменети, но сепак, со влошени изгледи за бројот на вработените до крајот на годината. Истовремено, и кај градежната активност, и покрај нешто поповолните согледувања во поглед на обезбеденоста на производството со порачки, очекувањата за движењето на вработеноста за наредниот тримесечен период се понеповолни. Исто така, годишниот пад на предвидената вредност на издадените одобренија за градење во август и септември не влијаеше на влошување на согледувањата во поглед на обезбеденоста со порачки, што се поврзува со вонредно високото ниво на одобрени градежни активности во јуни и јули.

Индикативните категории за агрегатната побарувачка, во реални показатели, засега, упатуваат на мал пад на личната потрошувачка, на

послаба инвестициска активност, како и на стеснување на трговското салдо во третиот квартал на 2012 година. Согледувањата за личната потрошувачка, произлегуваат пред сè од натамошното забавување на растот на кредитите, од продлабочувањето на реалниот пад на платите, како и од зголемената веројатност за јакнење на воздржаноста на потрошувачите којашто се поврзува со растот на цените на храната и на енергентите. Согледувањата за **инвестициската активност** се засновани пред сè на пониското кредитирање на претпријатијата, на значително понискиот прилив на странски директни инвестиции, како и на падот на искористеноста на постојните капацитети во преработувачката индустрија. Од друга страна, остварувањето на номиналните **извоз и увоз** во третиот квартал посочува на стеснување на трговскиот дефицит на годишна основа, при пад и на двете компоненти на надворешнотрговската размена.

Остварувањата во надворешниот сектор, генерално се во согласност со проектираните движења. Според последните расположливи податоци за билансот на плаќања, во периодот јули - август 2012 година остварен е **суфицит на тековната сметка од 79,6 милиони евра или 1,0% од БДП.** Во однос на истиот период од претходната година, позитивното салдо бележи проширување за 0,3 п.п. од БДП, што се должи во најголем дел на повисоките приливи од приватните трансфери и од услугите, при истовремено влошување на салдото од размената на стоки. **Кај капитално финансиската сметка во овој период остварени се нето-одливи од 24 милиони евра, или 0,3% од БДП** (во најголем дел поради зголемувањето на депозитите на банките во странство). Високофреквентните податоци од надворешниот сектор покажуваат стеснување на трговскиот дефицит во септември, додека поволните движења на менувачкиот пазар се присутни и во октомври, при повторен раст на понудата на девизи. **Бруто девизните резерви** и натаму се одржуваат на соодветно ниво и над состојбата на крајот од претходната година, а на 31.10.2012 година изнесуваа 2.089,5 милиони евра.

Вкупниот депозитен потенцијал на банките во октомври 2012 година продолжи да расте со забавена годишна динамика (5,5%, наспроти 5,7% во септември), во услови на забавен раст на депозитите на домаќинствата и истовремено намалување на депозитите на корпоративниот сектор. **Вкупните кредити кон приватниот сектор во октомври забележаа намалување на месечна основа, што услови забавување на годишната стапка на раст на 5,9% (6,7% во септември).** Ваквата динамика на вкупните кредити го одразува намаленото кредитирање на корпоративниот сектор, во услови на стабилен раст на кредитите на домаќинствата.


Непроменета основната каматна стапка во октомври...



Извор: НБРМ.

Во октомври, максималната каматната стапка на благајничките записи се задржа на нивото од претходните пет месеци и изнесуваше 3,75%. Притоа, просечната пондерирана каматна стапка на аукцијата на благајнички записи одржана во октомври се задржа на нивото од 3,73%.


... при минимален раст на потрошувачките цени на месечна основа, заради фактори на страната на понудата...



Извор: ДЗС и НБРМ.

По интензивниот месечен раст на ценовното ниво во август и септември, во октомври, растот на потрошувачките цени значително забави на месечна основа. Оваа динамика се должи на поизразеното забавување на растот на цените на храната, при истовремен пад на цените на течните горива. Притоа, по зголемувањето¹ на вкупната годишна инфлација во претходните два месеца, во октомври таа остана непроменета и изнесуваше 5,3%. Базичната инфлација бележи умерено забрзување на годишниот раст.

... и раст на девизните резерви.




Извор: НБРМ.

На крајот на октомври, девизните резерви изнесуваат 2.089,5 милиони евра, што претставува зголемување во однос на крајот од претходната година. Девизните резерви и понатаму се одржуваат околу соодветното ниво.

¹ Подинамичното забрзување на вкупната годишна инфлација во август и септември се должи на јулското зголемување на регулираните цени на електричната енергија и централното греење за домаќинствата, при истовремен раст на светските цени на нафтените деривати.


Во октомври, годишната стапка на инфлација се стабилизира...

Годишни придонеси кон инфлацијата во п.п.



Во октомври, потрошувачките цени забележаа минимален месечен раст од 0,2%, заради растот на цените на храната (свежото месо и јајцата) и обувките, кој беше неутрализиран од падот на цените на течните горива. На годишна основа, во октомври се задржа септемвриската стапка на инфлација од 5,3%, во услови на повисока базична инфлација, минимален раст на цените на храната и забавена динамика на раст на цените на течните горива.

...при минимално забавување на годишната стапка на инфлација во евро-зоната.



Годишната стапка на инфлација во евро-зоната, во октомври минимално забави и изнесуваше 2,5%. Годишниот раст на цените главно беше предизвикан од цените на енергијата (течни горива, нафта за домаќинства, електрична енергија и гас). На месечна основа, инфлацијата во евро-зоната забележа раст од 0,2%, најмногу заради повисоките цени на облеката, обувките и зеленчукот.

Цената на нафтата на светските берзи забележа пад, кој продолжи и во првата половина на ноември.




Во октомври, просечната цена на суровата нафта на светските берзи забележа месечен пад од 1,2% и изнесуваше 112,0 САД-долари за барел. Надолниот тренд продолжи и во првата половина на ноември, при што просечната цена достигна 108,3 САД-долари за барел. Во овој период, неизвесноста за економскиот раст на евро-зоната и таканаречениот фискален гребен² на САД ги влошија очекувањата на економските субјекти и извршија надолен притисок на цената на нафтата. На 19.11.2012 година, РКЕ донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати за 1,12%³.

² Фискалниот гребен (fiscal cliff) на САД се однесува на истекувањето на даночните поволности од 2001 и 2003 година и планираните повисоки даноци за 2013 година (вкупен ефект од 2,7% од БДП) почнувајќи од 1 јануари 2013 година, при истовремено намалување на буџетските расходи (за 0,5 п.п. од БДП), со цел намалување на буџетскиот дефицит за 3,2 п.п. од БДП во 2013 година. Извор: „An Update to the Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2012 to 2022“, Congressional Budget Office, <http://www.cbo.gov>, август 2012.


³ Промената на цената, која се врши на секои 14 дена, произлегува од депрецијацијата на денарот во однос на САД-доларот (од 1,72%), при пад на цената на суровата нафта на светските берзи (0,07%) и пад на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар.

Во август е остварен мал годишен раст на нето-платата, по тримесечен пад.



Во август е забележан месечен раст на номиналната нето-плата од 0,9%, што претставува мало забрзување на растот (0,6% во јули). Растот се должи на зголемените плати во индустријата, пред сè во рударството и во дејноста снабдување со електрична енергија. На годишна основа, по тримесечниот пад, номиналната нето-плата забележа мал раст од 0,3%. Сепак во услови на засилен раст на цените, реалниот годишен пад на нето-платата забрза и изнесуваше 3,4%, наспроти 2,4% во јули.

Пад на индустриското производство во септември, но со забавена динамика...




Во септември, индустриското производство бележи незначително намалување во однос на претходниот месец, што претставува забавување на падот. Забавување бележи и годишниот пад, којшто изнесува 5,6%, наспроти падот од 8,1% во август. Со тоа, во септември беше прекинат трендот на засилување на падот присутен во претходните два месеца.

... при најголем негативен придонес на производството на тутунски производи кон годишниот пад.




Годишниот пад се должи на намаленото производство кај речиси две третини од гранките, коишто сочинуваат 62,4% од индексот. Од одделните гранки, најголем придонес има намаленото производство на тутунските производи, а потоа следуваат производството на неметални минерални производи и на електрична опрема, коишто од почетокот на годината речиси постојано бележат пад. Во третиот квартал, индустријата бележи годишен пад од 6,8%, главно заради намаленото производство на тутунски производи, нафтени деривати, електрична опрема, неметални минерални производи и на метали.

Значајно влошување на очекувањата на раководителите на претпријатијата за производството во последното тримесечје.



Извор: ДЗС.

Останатите сектори од економијата, во август, во зоната на позитивни промени.




Извор: ДЗС.

Во септември, забележани се песимистички оценки на раководителите на претпријатијата во преработувачката индустрија. Така, во услови на намалена искористеност на капацитетите во споредба со претходниот месец, оценката за тековната економска состојба се влоши, сведувајќи се на нивото од почетокот на 2011 година, кога беа забележани првите позитивни биланси на одговори по кризата. Значајно влошување има и кај очекувањата за производството во следните три месеци, при очекувања за помал број вработени, како и очекувања за пониски набавни и продажни цени.

Телекомуникациите, иако со нешто побавна динамика, остварија солиден годишен раст и во *август*. Годишниот раст на трговијата на големо бележи дополнително интензивирање, додека трговијата на мало, за прв пат по пет месеци, навлезе во зоната на позитивни промени. Иако со забавен интензитет, солиден двоцифрен раст е регистриран и кај извршените градежни работи.

Сепак, дивергентност во движењата - одлика на првите два месеца од третиот квартал на 2012 година.



*Податоците за кв.3 2012 се однесуваат на периодот јул.-авг. 2012 година.

Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Од аспект на движењата кај останатите сектори од економијата, во првите два месеца од третото тримесечје се забележува умерено забавување на реалниот раст на трговијата на големо. Истовремено, реалниот годишен пад на трговијата на мало е со незначително побавна динамика. Од друга страна, растот на телекомуникациите, иако солиден, во анализираниот период умерено забавува, додека вредноста на извршените градежни работи за првпат по два квартала на негативни промени, оствари висок двоцифрен раст.

Од сигналите коишто ги упатуваат менаџерите преку анкетите за деловните тенденции, согледувањата во трговијата на мало во поглед на деловната состојба на претпријатијата за наредниот шестмесечен период се речиси непроменети во однос на вториот квартал, но сепак, со понеповолни изгледи за бројот на вработените до крајот на годината. Истовремено, и кај градежната активност, и покрај нешто поповолните согледувања во поглед на обезбеденоста на производството со порачки, очекувањата за движењето на вработеноста за наредниот тримесечен период се влошени.

Позитивни сигнали за идната градежна активност.



Извор: ДЗС.


Поголемиот оптимизам во поглед на идната градежна активност при пад на вредноста на издадените одобрености за градење во август и во септември, се поврзува со вонредно високата предвидена вредност на издадените одобрености за градење на почетокот на третиот квартал.

Првично расположливите податоци за индикативните категории на агрегатната побарувачка⁴, засега упатуваат на можен благ пад на економската активност во третото тримесечје на 2012 година, што е во согласност со проекцијата.

⁴ Види прилог-табели број 6, 7 и 8.

Суфицитот на тековната сметка забележа мало стеснување на годишна основа во текот на август...


годишни промени,
во милиони евра*



Во август беше остварено позитивно салдо на тековната сметка (од 23,4 милиони евра), што претставува вообичаена сезонска динамика. На годишна основа, суфицитот на тековната сметка забележа намалување.

... што во најголем дел произлегува од намаленото позитивно салдо кај услугите...


годишна промена,
во милиони евра



Ваквата годишна промена главно произлегува од понискиот суфицит во размената на услуги, а потоа и од зголемениот дефицит кај доходот и размената на стоки. Тековните трансфери забележаа годишен раст и делуваа во спротивна насока.

... додека во капитално-финансиската сметка се забележани мали нето-одливи ...


во милиони евра



Во капитално-финансиската сметка беа регистрирани мали нето-одливи, во износ од 3,7 милиони евра, значително помалку во однос на истиот месец од претходната година, кога беа забележани нето-одливи од околу 30 милиони евра.

... што најмногу се должи на директните инвестиции.

во милиони евра




Извор: НБРМ.

Регистрираните капитални нето-одливи се однесуваат главно на директните инвестиции (заеми одобрени на инвеститорите) и на трговските кредити. Од друга страна, нето-приливи беа забележани кај портфолио-инвестициите (заради продажбата на еврообврзниците во сопственост на резиденти) и заеми.

Во септември, трговскиот дефицит забележа стеснување на годишна основа...

во милиони евра




Извор: ДЗС.

Дефицитот во размената на стоки во септември забележа мало стеснување на годишна основа (за 6,2 милиона евра).

... што при намален извоз, се должи на падот на увозот.


во %



Извор: ДЗС.


На годишна основа се остварени негативни стапки на раст и кај извозот и кај увозот, од 18,9% и 14,9%, соодветно.

Намалувањето на извозот е забележано кај сите извозни категории, со исклучок на машините и транспортните уреди...



Годишниот пад на извозната активност произлегува од намалувањето на сите извозни категории, со исклучок на извозот на машините и транспортните уреди. Негативниот придонес во растот е најизразен кај железото и челикот, нафтените деривати, тутунот и хемиските производи.

... додека падот на увозот најмногу произлегува од обоените метали...



Понискиот увоз на обоени метали, машини и транспортни уреди и на руди во најголем дел придонесе за падот на увозот. Во спротивна насока делуваше зголемениот увоз на производите за храна.

... во услови на апрецијација на РЕДК на годишна основа...




Во септември, промените кај показателите за ценовна конкурентност на економијата на годишна основа укажуваат на намалување на ценовната конкурентност. Имено, кај двата индекса се забележуваат притисоци за апрецијација, при што РЕДК дефлациониран со трошоците на живот, апрецира за 2%, додека апрецијацијата на РЕДК мерен според индексот на цените на производителите изнесува 2,5%.

... главно заради апрецијацијата на НЕДК.




Индексот на НЕДК и понатаму апрецира на годишна основа (за 1,5%), што произлегува од апрецијацијата на денарот во однос на српскиот динар (за 13%). Истовремено, релативните цени пресметани според двата ценовни индекса забележаа раст на годишна основа, во услови на повисок раст на домашните цени во споредба со растот на странските цени.

Зголемување на нето-откупот на менувачкиот пазар во октомври...




Во октомври беше забележан годишен раст од 12,2% на нето-откупот на менувачкиот пазар, наспроти намалувањето во претходниот месец. Збирно, нето-откупот е повисок за 24,5% во споредба со истиот период од претходната година.

... во услови на раст на понудата и пад на побарувачката на девизи.



Во десеттиот месец од годината, понудата на девизи забележа пораст од 9,3% на годишна основа, по годишниот пад во претходните два месеца. Истовремено, побарувачката и понатаму опаѓа, но со забавена динамика (2,5%).


Заклучно со октомври, девизните резерви бележат пораст во однос на крајот на 2011 година...



Извор:НБРМ.

Од почетокот на годината до крајот на октомври, бруто девизните резерви на збирна основа се зголемија за 20,6 милиони евра во однос на крајот на претходната година.

... при дивергентни движења кај одделните фактори на промена.



Извор:НБРМ


Зголемувањето на девизните резерви во овој период е резултат на нето-откупот на НБРМ на девизниот пазар и позитивните валутни промени и промените на цената на златото, коишто целосно го неутрализираа одливот на девизи врз основа на трансакциите за сметка на државата и на задолжителната резерва на банките во девизи.

Забавување на годишниот раст на примарните пари во октомври...




Годишниот раст на примарните пари во октомври забави од 13,7% на 6,2%, главно заради значителното забавување на растот на вкупните ликвидни средства на банките на годишна основа, при истовремено умерено забавување на растот на готовите пари во оптек⁵.

... при пад на месечна основа, во услови кога монетарните инструменти и трансакциите на државата делуваа во насока на повлекување примарни пари.



Месечното намалување на примарните пари продолжи и во октомври, со засилен интензитет во споредба со претходниот месец. Намалувањето се должи на повлекувањето ликвидност преку монетарните инструменти и преку трансакциите на државата, додека девизните трансакции на НБРМ со банките-поддржувачи делуваа во насока на креирање ликвидни средства.

Годишниот раст на депозитите во октомври продолжи да забавува...



Во октомври, вкупните депозити⁶ беа повисоки на годишна основа за 5,5%, наспроти 5,7% во септември, што укажува на продолжување на трендот на забавување на раст на депозитите, карактеристичен од април наваму.

⁵ Се однесува на готовите пари во оптек и готовината во благајна на банките.


⁶ Со вклучени депозитни пари. Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.

... растот во целост се должи на растот на депозитите во домашна валута...



Од аспект на валутната структура, денарските депозити веќе пет месеци се основниот двигател на годишниот раст на вкупните депозити, во услови на континуиран пад на девизните депозити на годишна основа.

...додека од секторски аспект, новото штедење на годишна основа е генерирано од секторот „домаќинства“...




Годишниот раст на вкупните депозити, и во октомври во целост произлегува од штедењето на домаќинствата, додека депозитите на претпријатијата од јули наваму имаат негативен придонес.

...а од рочен аспект, од порастот на долгорочните депозити.



Од рочен аспект, долгорочните депозити во октомври доминираат во структурата на новото штедење, во услови кога краткорочните депозити забележаа незначителен пад на годишна основа.

Годишниот раст на најшироката парична маса со забавена динамика во октомври...



Во октомври, монетарните агрегати продолжија да растат на годишна основа, при што најшироката парична маса M4 на годишна основа беше повисока за 6,1%, наспроти 6,3% во септември.


... како резултат на намалувањето на краткорочните депозити, при истовремено забавување на растот кај речиси сите останати компоненти.

придонес во годишна промена на M4, во п.п.



Забавувањето на годишниот раст на M4 во октомври го одразува намалувањето на краткорочните депозити на годишна основа, како и забавувањето на годишниот раст на останатите компоненти, со исклучок на депозитните пари, каде што е забележано забрзување на годишниот раст во октомври.

Забавување на годишниот раст на вкупните кредити во октомври...




Во октомври, вкупните кредити забележаа годишен раст од 5,9%, што преставува забавување во однос на претходниот месец (раст од 6,7% во септември).

...при што растот во целост се должи на растот на кредитите во домашна валута.




Од валутен аспект, годишниот раст на вкупните кредити во октомври во целост се должи на денарските кредити, при годишен пад на девизните кредити, втор месец по ред.

Од секторски аспект, корпоративните кредити и понатаму со позначајна улога во годишниот раст на вкупните кредити...




Од аспект на придонесот на двата главни сектора, годишниот раст на вкупните кредити и понатаму во поголем дел се должи на растот на кредитите на претпријатијата. Сепак, за последните три месеци е карактеристично континуираното намалување на позитивниот придонес на кредитите на претпријатијата, во услови кога придонесот на кредитите на домаќинствата се одржува на стабилно ниво.

...од рочен аспект, доминантен придонес во порастот на вкупните кредити има долгорочното кредитирање.



Придонесот на долгорочните кредити за вкупниот кредитен раст беше доминантен и во октомври, при намалување на позитивниот годишен придонес на краткорочните кредити.


Показателот за покриеност на кредитите со депозити понизок во однос на претходниот месец.



Извор: НБРМ.

Во октомври показателот за покриеност на кредитите со депозити умерено се намали од 91,4% во септември до 90,4%, во услови на месечен пад на кредитите.


Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити забележаа нагорни промени во октомври.



Извор: НБРМ

По падот на МБКС и МКДОНИА во септември, во октомври овие каматни стапки на меѓубанкарскиот пазар на пари умерено се зголемија, во услови на непроменета просечна пондерирана каматна стапка на благајничките записи на НБРМ. Од друга страна, СКИБОР (рочност од еден месец) забележа минимално надолно поместување.


Вкупните денарски активни и пасивни каматни стапки се задржаа непроменети во септември...



Извор: НБРМ

Каматните стапки на денарските кредити и депозити во текот на септември се задржаа на истото ниво од претходниот месец.


...при истовремено непроменети каматни стапки на вкупните девизни кредити и на девизните депозити.



Извор: НБРМ

Каматните стапки на вкупните девизни кредити и на девизните депозити останаа непроменети трет последователен месец.


Пад на каматните стапки на новоодобрените денарски кредити и новопримените денарски депозити...



Извор: НБРМ

Каматните стапки на новоодобрените денарски кредити и новопримените денарски депозити во септември забележаа пад.

...при пораст на каматната стапка на новоодобрените девизни кредити.



Извор: НБРМ

Каматната стапка на новоодобрените девизни кредити забележа пораст во септември, при и понатаму непроменета каматна стапка на новопримени девизни депозити.

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	<u>X.2012</u> <u>IX.2012</u>	<u>X.2012</u> <u>X.2011</u>	<u>I-X.2012</u> <u>I-X.2011</u>	<u>X.2012</u> <u>IX.2012</u>	<u>X.2012</u> <u>X.2011</u>	<u>I-X.2012</u> <u>I-X.2011</u>
	<i>промена во %</i>			<i>придонос во процентни поени</i>		
Вкупно	0.2	5.3	3.1	0.2	5.3	3.1
Исхрана	0.6	5.9	2.0	0.3	2.3	0.8
Производи од жито	0.7	-0.1	0.8	0.0	0.0	0.0
Свеж и преработен зеленчук	-1.6	14.8	4.2	-0.1	0.7	0.2
Свежо и преработено овошје	-2.4	6.1	-1.0	-0.1	0.2	0.0
Свежо и преработено месо	2.2	7.3	4.0	0.2	0.6	0.3
Свежа и преработена риба	1.6	5.3	4.0	0.0	0.1	0.0
Свежо и преработено млеко	0.6	2.1	1.5	0.0	0.1	0.1
Свежи јајца	6.3	21.5	9.2	0.1	0.3	0.1
Маснотии	1.1	12.4	-2.1	0.0	0.3	0.0
Тутун и пијалаци	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Облека и обувки	2.6	8.6	4.3	0.2	0.6	0.3
Домување	-0.4	9.9	7.3	-0.1	1.6	1.1
Стан (станарина, вода, услуги)	0.1	3.1	2.4	0.0	0.1	0.1
Огрев и осветление	-0.7	14.3	10.6	-0.1	1.4	1.1
Греење и услуги	-2.4	5.4	7.4	-0.1	0.2	0.2
Електрична енергија и осветлување	0.0	18.4	12.1	0.0	1.3	0.8
Хигиена и здравје	0.7	3.7	2.4	0.1	0.4	0.2
Култура и разонода	-0.3	2.8	1.3	0.0	0.1	0.1
Сообраќајни средства и услуги	-1.5	1.7	3.1	-0.2	0.2	0.4
Течни горива и масла	-3.9	5.3	8.5	-0.2	0.2	0.4
Сообраќајни и птт услуги	-0.1	-1.8	-2.0	0.0	-0.1	-0.1
Ресторани и хотели	0.0	2.1	2.6	0.0	0.1	0.1
Останати услуги неспомнати на друго место	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012			последни месеци				
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	јуни 12	јули 12	авг 12	сеп 12	окт 12
	<i>годишни промени во %</i>															
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	4.1	4.7	3.6	3.2	2.5	2.1	3.8	2.1	2.3	3.7	5.3	5.3
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	4.1	4.4	4.1	3.9	2.5	2.3	2.8	2.3	2.3	2.5	2.8	3.1
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	2.2	2.7
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	7.1	6.9	6.8	7.0	9.4	8.7	11.2	8.0	6.7	13.1	13.8	11.4
Цени на производители на индустриски п-ди	10.2	-7.0	8.7	11.1	13.6	11.6	10.2	9.1	5.1	3.1	4.7	3.0	4.2	3.6	6.3	5.7
Продуктивност	1.9	-4.2	1.5	1.9	1.1	1.2	1.2	4.1	-0.3	-1.9	-	-	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	-	-2.2	-0.2	0.3	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-	-4.3	-2.4	-3.4	-	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*																
	2011				2012				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јуни	јул	авг	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јун
номинални годишни промени во %																
реални годишни промени во %																
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	-2.2	-0.2	0.3	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-4.3
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	4.3	7.8	6.5	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	2.1
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	4.3	7.8	6.5	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	2.1
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	0.1	-1.5	0.7	1.2	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-1.8	-1.9	-3.6
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	-2.3	-5.6	1.2	-2.4	3.5	-1.1	1.5	-4.3	-8.8	-4.3	-7.6
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	0.6	-1.0	1.6	1.0	0.3	-0.8	0.1	-1.3	-1.9	-1.5	-3.1
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	1.5	-0.2	0.6	3.7	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	1.8	-0.6	-2.3
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	-1.0	-1.7	-0.9	0.5	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-1.5	-3.1	-3.8
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	1.7	1.2	1.6	2.1	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	0.4	-0.4	-0.9
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-1.6	-4.1	-0.9	0.2	-1.0	0.4	0.5	-0.6	0.7	-3.6	-6.1
Трговија на големо и трговија на мало;поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	1.3	1.8	3.1	-0.1	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-0.1	-0.8	-0.4
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	-0.4	-0.6	-1.4	-1.5	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-2.1	-2.5	-2.7
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	2.7	0.3	1.5	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-1.6	-0.7	0.5
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-18.8	-33.3	-0.7	3.4	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	16.0	-20.5	-34.7
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-0.6	-1.7	-0.5	0.8	6.6	-2.2	0.5	1.5	-9.6	-2.7	-3.8
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	4.8	4.9	-0.9	-3.9	-8.0	-5.8	1.7	0.7	7.6	2.6	2.7
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	10.4	11.7	3.2	15.2	-1.2	1.2	4.9	11.7	15.2	8.1	9.4
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-7.7	-7.3	-7.3	-7.6	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-6.4	-9.6	-9.2
Јавна управа и одбрана;задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.5	0.3	-1.3	-0.4	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-1.3	-0.6	-1.8
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.1	-0.2	-0.5	0.0	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.3	-2.1	-2.3
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	3.0	3.3	2.5	3.1	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	-0.6	0.8	1.2
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-9.4	-9.9	-8.0	-9.2	2.6	2.4	4.6	6.4	-7.5	-11.3	-11.8
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	3.4	5.6	-3.2	-3.9	14.3	20.8	21.5	2.2	-2.3	1.3	3.4

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.
*ДЗС почнувајќи од Јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ																
	2008	2009	2010	2011	2011				2012			Најнови податоци				кумулатив 2012
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	јуни 12	јули 12	авг 12	септ. 12	
	годишни промени во %															
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	2.8	6.4	3.7	1.2	0.9	-1.3	-0.9	-	-	-	-	-	-1.1
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	13.8	5.3	1.4	-4.7	-8.4	-5.6	-6.8	-4.1	-6.9	-8.1	-5.6	-6.9
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	61.8	60.0	17.4	22.5	-19.1	-10.5	-	-7.5	76.5	33.0	-	6.4
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	6.5	13.5	12.3	12.9	4.7	6.4	-	6.3	6.4	7.0	-	5.9
Телекомуникации	8.9	6.6	18.3	16.8	13.2	16.6	17.4	19.8	17.3	15.5	-	13.2	14.9	12.4	-	15.6

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ													
	2008	2009	2010	2011	2011				2012			септември 2012	
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	промена, %	придонос, п.п.
годишни промени во %													
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	7.4	7.9	14.6	-5.2	13.4	-10.4	-7.4	5.6	3.3	0.1
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	0.8	-3.8	0.8	-6.0	11.2	5.2	0.5	1.9	12.4	1.7
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.3	-17.4	-16.5	-9.7	-12.3	4.6	2.4	-5.3	-13.0	-0.6
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	16.8	1.3	43.1	21.8	-3.2	16.8	5.7	-29.1	-52.7	-5.9
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	19.2	35.2	26.4	11.3	6.4	-19.5	-13.5	-7.1	-13.2	-1.0
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-5.6	8.6	6.4	-15.7	-15.5	-22.2	-4.3	-25.1	-50.9	-1.2
Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	1.6	-8.9	-6.2	-20.3	43.0	-46.2	-23.0	-37.6	-49.1	-82.1	-97.2	-98.2	-0.6
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	8.2	11.0	5.1	5.0	10.8	-1.6	10.1	25.1	24.8	0.7
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	10.0	13.1	14.5	11.4	-0.1	-22.6	-21.5	-29.1	-28.1	-2.3
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	7.0	34.0	11.1	7.7	-16.1	-3.8	-8.6	-17.5	-2.0	-0.3
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	-12.8	30.8	-11.0	-29.7	-16.3	50.1	65.4	140.4	2,4 пати	6.8
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	2,2 пати	2,9 пати	2,9 пати	2,2 пати	22.9	-47.5	-53.5	-53.5	-49.9	-2.1
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	2,0 пати	3,6 пати	79.2	2,2 пати	37.8	-0.8	49.1	24.3	18.0	0.5
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-11.1	-3.1	-21.6	-16.7	-4.1	-17.6	-5.1	8.9	3.1	0.2

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012			Најнови податоци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Јун-12	Јул-12	Авг-12	Сеп-12
реални годишни промени во %																			
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	0.9	1.5	4.4	1.7	7.4	6.7	9.9	8.4	-4.4	-3.7	-	-4.8	-2.5	-3.1	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-0.1	23.1	6.0	-4.2	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-12.1	-8.7	-3.4	-2.1	3.2	-27.4
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	9.8	-8.7	7.8	1.4	-1.4	15.2	13.2	4.2	4.5	-7.7	4.6	4.8	0.4	0.2	-9.4	1.3	-2.9	-20.4	-3.6
Домашно производство на потрошни добра	5.8	-4.6	-1.8	6.8	-5.8	-7.5	2.5	2.7	8.2	16.4	3.9	0.4	-6.0	-5.8	-9.0	-10.8	-7.8	-5.0	-14.0
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	-0.4	0.8	2.1	2.2	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.5	1.1	4.5	4.1	2.6	1.1
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-	-4.3	-2.4	-3.4	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.0	2.2	105.7	30.6	3.2	0.6	-9.0	-13.9	0.7	24.7	32.3	29.8	-	20.6	13.2	0.1	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	2.5	2.1	0.0	0.0	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.4	2.2	1.5	1.8	3.0	1.5	0.1

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012			Најнови податоци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Јун-12	Јул-12	Авг-12	Сеп-12
реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари																			
Увоз на средства за работа*	19.4	-3.3	-12.7	2.2	-32.2	-11.0	5.0	-10.0	8.3	16.9	-6.6	-6.0	-9.3	-11.2	-0.9	-12.1	4.6	14.7	-20.5
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	7.1	-8.4	33.5	17.0	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-12.3	-	-9.5	72.5	28.2	-
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	41.0	-27.7	-5.9	-12.7	5.1	64.5	44.7	43.0	18.6	-13.9	-13.6	22.3	-18.8	24.1	23.9	19.6
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	24.0	-26.4	73.8	-1.5	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	-25.5	2.4	-13.0	-54.4	39.2	51.6
Странски директни инвестиции**	-8,211.9	-14,385.6	766.5	9,310.5	-758.9	-1,191.6	-15.0	2,732.1	9,856.9	-3,259.1	67.8	2,645.0	-6,648.4	428.3	-	1,083.6	235.9	-2,950.0	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	4.5	7.8	8.8	9.1	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	5.5	-3.0	5.5	3.8	0.6	-3.0
Залихи на готови производи	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-6.8	-18.0	-6.7	-5.8	6.0	19.5	18.2	6.0	-3.9	-1.8	-8.8	-0.1	-7.6	-12.4	-6.2

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012			Јан-Сеп 12	годишни стапки на промени во 2012 година (во %)				процент на реализација
во милиони денари	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Кв.2	Кв.3		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Јан-Сеп	Јан-Сеп
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	31,798	35,133	35,446	102,377	1.2	-2.5	2.9	0.5	68.5
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	27,872	28,962	30,368	87,202	2.0	-1.9	-0.3	-0.1	70.5
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	210	192	224	626	9.4	31.5	48.3	28.0	138.5
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	18,217	18,592	20,013	56,822	1.2	-4.2	-1.2	-1.5	69.4
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	2,298	2,363	2,276	6,937	2.5	1.6	-0.5	1.2	67.9
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	964	1,312	661	2,937	4.8	-12.3	-9.6	-6.7	75.3
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	9,798	9,100	10,460	29,358	-0.4	-10.3	-5.2	-5.3	66.4
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	3,399	4,034	4,733	12,166	-0.7	9.4	9.4	6.4	76.1
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	932	994	1,046	2,972	15.2	4.6	1.9	6.7	74.3
Други даноци	774	813	838	864	3,289	826	789	837	2,452	6.7	-3.0	-0.1	1.1	70.1
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	9,445	10,178	10,131	29,754	3.4	2.2	0.7	2.0	71.7
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	6,375	6,876	6,836	20,087	3.0	2.0	0.6	1.9	73.3
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	402	437	435	1,274	3.6	2.8	0.2	2.2	66.3
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	2,668	2,865	2,860	8,393	4.1	2.4	0.8	2.4	69.0
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	2,782	3,081	3,683	9,546	-4.8	-14.1	9.7	-3.2	62.8
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	746	2,697	623	4,066	23.3	5.4	168.5	19.8	69.9
Странски донации	231	277	254	325	1,087	280	296	595	1,171	21.2	6.9	134.3	53.7	28.2
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	118	97	177	392	-64.5	-5.8	27.3	-31.7	65.3
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	36,328	38,650	39,424	114,402	3.4	-3.5	9.2	2.8	70.8
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	32,113	34,935	34,885	101,933	3.1	-0.7	9.6	3.9	72.7
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	5,680	5,702	5,650	17,032	-1.3	-1.2	-2.9	-1.8	73.9
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	3,739	3,322	3,346	10,407	6.9	-11.8	7.0	0.1	65.4
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	22,164	25,110	24,296	71,570	3.0	0.7	13.6	5.5	73.3
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	208	191	225	624	20.2	-9.5	3.2	3.7	62.5
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	17,015	17,254	17,529	51,798	6.6	0.2	5.2	3.9	73.6
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	4,941	7,665	6,542	19,148	-8.3	2.1	45.1	10.0	73.0
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	530	801	1,593	2,924	48.0	16.9	7.0	15.5	79.8
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	242	347	291	880	23.5	-21.8	29.9	1.9	96.2
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	288	454	1,302	2,044	77.8	88.4	2.9	22.5	74.3
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	4,215	3,715	4,539	12,469	5.0	-23.9	6.2	-5.3	58.2
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-4,530	-3,517	-3,978	-12,025	21.6	-12.2	139.8	28.0	99.1

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

	2008	2009	2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	2012
	во милиони евра																								
I. Тековна сметка	-862.2	-457.1	-143.6	-97.5	-66.3	-31.7	-88.0	0.1	-26.8	-6.2	33.4	28.8	32.4	-52.7	50.2	-224.3	-44.1	-27.6	-48.6	-75.6	-32.9	28.4	56.2	23.4	-121.0
A. Стоки	-1,762.5	-1,559.6	-1,447.8	-193.3	-142.3	-126.0	-149.1	-102.8	-122.8	-158.9	-132.6	-111.8	-100.0	-177.4	-164.9	-1,681.8	-144.6	-108.0	-157.3	-200.7	-159.4	-106.3	-126.7	-135.7	-1,138.7
- Извоз на стоки, ф.о.б	2,692.6	1,932.6	2,530.1	222.2	238.6	251.6	276.1	285.2	256.1	234.1	278.6	312.3	281.6	265.7	276.7	3,178.9	210.1	234.0	264.6	239.5	276.3	273.1	273.6	230.0	2,001.2
- Увоз на стоки, ф.о.б.	-4,455.1	-3,492.2	-3,977.9	-415.5	-380.9	-377.6	-425.2	-388.0	-378.9	-392.9	-411.3	-424.1	-381.5	-443.1	-441.6	-4,860.6	-354.7	-341.9	-421.9	-440.2	-435.7	-379.4	-400.3	-365.7	-3,139.9
B. Услуги	9.3	16.5	36.8	14.3	-5.6	11.1	5.1	10.1	8.4	9.6	18.0	10.8	7.3	-0.4	9.3	98.1	-5.8	-8.6	1.2	-0.7	-2.3	16.4	19.5	11.3	30.9
- Приливи	692.0	617.6	681.3	60.4	49.9	67.7	62.7	66.9	66.6	73.5	79.3	71.9	67.0	62.9	76.9	805.8	55.9	52.3	62.2	60.1	68.4	70.9	94.9	85.5	550.1
- Одлив	-682.8	-601.1	-644.6	-46.0	-55.5	-56.6	-57.6	-56.8	-58.2	-63.9	-61.3	-61.1	-59.7	-63.3	-67.7	-707.6	-61.7	-60.8	-61.0	-60.8	-70.7	-54.5	-75.4	-74.2	-519.2
V. Доход	-94.4	-47.3	-99.9	-13.4	-0.2	-3.1	-55.4	-8.8	-15.5	-5.9	-2.1	-8.1	-1.6	-0.3	-6.4	-120.8	-7.4	-8.5	-12.3	-10.1	-12.2	-9.3	-9.5	-6.5	-75.7
- Приливи	185.2	128.0	146.6	15.4	12.8	15.7	14.2	14.0	14.6	13.1	15.5	14.2	14.1	15.4	13.6	172.7	18.3	16.5	14.6	14.6	13.4	14.6	14.6	16.2	122.9
- Одлив	-279.6	-175.3	-246.5	-28.8	-13.0	-18.8	-69.6	-22.8	-30.1	-19.0	-17.7	-22.3	-15.7	-15.6	-20.0	-293.5	-25.7	-25.0	-26.8	-24.8	-25.6	-23.9	-24.1	-22.7	-198.6
Г. Тековни трансфери	985.5	1,133.3	1,367.3	94.9	81.7	86.3	111.4	101.6	103.1	148.9	150.2	137.9	126.6	125.3	212.2	1,480.2	113.6	97.4	119.7	136.0	140.9	127.6	172.9	154.3	1,062.5
- Приливи	1,033.2	1,181.0	1,414.0	98.0	84.9	90.1	114.9	105.5	107.2	152.6	154.2	141.4	130.5	129.6	217.3	1,526.2	117.6	101.0	124.1	140.4	145.4	131.7	177.6	159.1	1,096.8
- Одлив	-47.7	-47.7	-46.7	-3.2	-3.2	-3.8	-3.5	-3.9	-4.1	-3.7	-4.0	-3.5	-3.9	-4.2	-5.1	-46.0	-3.9	-3.7	-4.4	-4.4	-4.5	-4.1	-4.7	-4.8	-34.3
II. Капитална и финансиска сметка	886.2	430.0	142.3	102.0	66.2	48.8	99.9	2.5	21.9	-5.6	-36.6	-39.7	-32.2	50.0	-49.3	227.9	48.6	28.0	38.6	77.7	29.3	-34.8	-67.6	-32.9	86.9
A. Капитална сметка	-12.2	20.2	12.5	7.8	0.9	0.8	1.2	1.4	0.9	3.1	0.5	0.3	0.4	1.2	2.8	21.3	0.1	2.3	0.7	1.0	0.4	0.3	2.9	1.6	9.3
- Приливи	0.0	25.4	25.7	8.0	1.9	2.0	2.3	2.4	2.5	4.0	2.3	1.5	1.9	3.3	4.4	36.5	1.8	3.1	2.0	1.7	1.7	1.8	3.8	2.8	18.7
- Одлив	-12.2	-5.3	-13.2	-0.3	-1.0	-1.2	-1.1	-1.0	-1.6	-0.9	-1.8	-1.1	-1.5	-2.0	-1.6	-15.3	-1.8	-0.8	-1.3	-0.7	-1.3	-1.5	-0.9	-1.2	-9.4
B. Финансиска сметка	898.4	409.8	129.8	94.2	65.3	48.0	98.7	1.1	21.0	-8.8	-37.1	-40.0	-32.6	48.8	-52.0	206.6	48.6	25.7	37.9	76.7	28.9	-35.1	-70.5	-34.5	77.6
1. Директни инвестиции	409.4	136.9	158.6	34.1	49.6	109.2	17.0	-12.4	-11.4	21.6	29.0	-5.1	32.5	58.5	14.1	336.8	31.1	35.0	6.0	-38.6	35.2	8.8	26.0	-26.1	77.4
Директни инвестиции во странство	9.5	-8.1	-1.4	-0.3	-0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.5	0.2	-0.3	-0.4	0.1	-0.1	0.0	-0.5	0.0	-0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	-0.1	3.9
Директни инвестиции во земјата	399.9	145.0	160.0	34.4	49.8	109.0	17.0	-12.7	-11.4	21.1	28.8	-4.8	32.9	58.4	14.2	336.8	31.6	35.0	6.1	-38.6	30.7	8.8	26.0	-26.0	73.5
2. Портфолио инвестиции	-50.6	104.0	-56.8	0.2	-2.2	-1.2	0.2	0.8	-5.5	-14.8	-2.8	1.0	-6.5	-3.8	-7.5	-42.1	0.2	1.8	0.9	8.1	0.0	1.4	-11.6	17.8	18.5
Средства	-0.5	-37.6	-21.9	-1.3	-3.0	-2.3	-2.7	0.0	-2.6	0.6	0.4	0.0	3.1	0.0	0.2	-7.6	-0.2	-0.9	-1.5	-1.8	-1.4	0.1	-0.5	2.2	-4.0
Обврски	-50.1	141.7	-34.9	1.6	0.8	1.1	2.9	0.7	-2.9	-15.4	-3.2	1.0	-9.6	-3.8	-7.6	-34.4	0.3	2.7	2.4	9.9	1.4	1.3	-11.1	15.6	22.5
3. Останати инвестиции	464.4	245.8	89.7	78.3	4.4	144.5	68.3	0.9	-0.9	-56.6	-56.3	-28.0	-62.8	-21.1	172.6	243.2	-3.9	-10.6	58.2	96.3	-23.6	-77.9	-37.6	3.0	3.8
3.1. Средства	207.4	-107.0	-159.7	28.3	-8.7	-25.1	-74.3	-60.4	-16.8	-180.2	32.7	99.5	-212.0	-25.6	40.6	-401.8	-72.0	25.1	-31.8	59.4	2.5	-24.0	-85.4	-24.2	-150.6
3.1.1. Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2. Заеми	-4.7	-19.1	7.2	-0.5	-1.4	-1.0	-49.2	-57.4	-9.1	-98.3	53.7	73.8	-201.1	-17.1	77.4	-230.2	-83.4	62.8	-49.6	43.7	19.3	-10.2	-2.9	-18.1	-38.4
3.1.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	-57.5	-11.1	-97.8	54.1	73.2	-202.4	-15.8	73.9	-233.1	-83.2	64.8	-45.0	44.4	19.5	-8.3	-0.5	-19.8	-28.1
3.1.2.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.3. Банки	-0.3	-16.0	6.9	-0.5	-1.0	-1.0	0.7	0.3	1.9	-0.6	-0.7	0.7	1.5	-0.8	3.5	3.7	-1.2	-1.6	-4.4	-1.7	-0.1	-1.9	-2.5	1.8	-11.5
3.1.2.4. Останати сектори	-4.4	-3.2	0.4	0.0	-0.4	0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.1	0.4	-0.1	-0.2	-0.4	0.0	-0.9	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	1.2
3.1.3. Валути и депозити	211.3	-88.1	-167.1	28.9	-7.3	-23.8	-25.3	-2.9	-7.7	-82.0	-21.1	26.0	-11.0	-8.5	-36.7	-171.6	11.3	-37.8	17.8	15.7	-16.8	-14.0	-82.4	-6.2	-112.3
3.1.3.1. Монетарна власт	16.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.3. Банки	238.5	-86.0	-78.6	30.9	-3.1	-18.9	-17.8	6.8	2.5	-72.1	-11.0	43.7	8.1	11.8	-17.2	-36.4	29.0	-19.8	39.8	37.2	11.8	7.6	-60.3	9.2	54.5
3.1.3.4. Останати сектори	-43.2	-2.0	-89.1	-2.0	-4.2	-5.0	-7.5	-9.7	-10.2	-10.0	-10.1	-17.7	-19.2	-20.3	-19.5	-135.3	-17.6	-18.0	-22.0	-21.5	-28.6	-21.5	-22.1	-15.5	-166.8
3.1.4. Останати средства	0.8	0.1	0.2	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1
3.2. Обврски	256.9	352.8	249.4	50.0	13.1	169.6	142.5	61.3	15.9	123.6	-89.0	-127.5	149.1	4.4	132.0	645.1	68.2	-35.7	90.0	36.8	-26.1	-53.9	47.9	27.2	154.4
3.2.1. Трговски кредити	-4.4	169.1	71.2	78.8	8.3	-95.4	50.8	-17.3	-5.2	24.6	-9.6	-60.3	-47.8	29.5	34.9	-8.9	26.8	2.0	33.3	63.8	-1.7	-40.8	-7.0	-12.8	63.6
3.2.2. Заеми	241.9	69.9	121.4	2.8	8.4	247.7	80.6	66.2	21.4	85.2	-45.5	-79.3	193.0	1.9	82.9	665.2	51.9	-37.5	46.6	-53.7	-30.1	-12.5	60.6	32.6	57.8
3.2.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	57.2	11.4	97.3	-53.5	-73.2	202.1	16.0	-74.3	232.5	83.1	-64.2	44.8	-44.2	-19.5	7.8	0.0	20.3	28.2
3.2.2.2. Држава	36.1	7.0	38.9	2.3	-0.6	231.2	-3.2	7.7	9.4	3.1	3.9	-4.3	-2.8	-11.9	132.6	367.5	0.8	-0.5	1.6	-5.8	-0.8	-6.3	74.1		

Табела 10

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра	Вкупно	Производи за храна	Пијалаци и тутун	Сировини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и непомната стока
ИЗВОЗ											
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012											
1	211	11	15	14	18	1	35	53	20	44	0
2	237	13	18	13	16	1	44	61	23	48	0
3	268	22	12	18	16	1	51	69	27	52	0
4	240	24	9	15	20	1	40	70	22	39	0
5	279	23	14	22	16	1	52	77	27	47	0
6	277	25	15	17	15	1	39	79	29	56	0
7	274	22	29	19	16	1	36	64	25	62	0
8	247	23	10	17	19	1	40	70	24	43	0
9	254	27	13	16	12	1	44	67	28	46	0
УВОЗ											
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,137	421	44	219	729	39	500	1,048	831	302	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012											
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	356	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	440	50	8	29	102	7	57	101	63	24	0
4	458	45	5	29	67	3	44	171	69	23	2
5	454	43	5	32	84	6	54	139	65	26	0
6	395	43	4	24	70	6	46	114	63	24	0
7	406	45	6	10	64	3	58	128	70	24	0
8	407	43	5	15	97	5	46	100	70	26	0
9	373	43	3	7	64	6	45	119	56	29	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ-ГРУПАЦИИ

во милиони евра	Вкупно	1. Развиени земји - вкупно	1.1. Европска унија	1.2. ЕФТА	1.3. Развиени земји	2. Западен Балкан	3. Земји во развој	4. Неразвиени земји	5. Останати
ИЗВОЗ									
2008	2,698	1,680	1,606	12	62	958	57	2	0
2009	1,937	1,132	1,093	14	25	716	64	25	0
2010	2,535	1,604	1,566	16	22	771	157	3	0
2011	3,198	2,043	1,938	23	82	879	260	15	0
1	222	150	142	2	6	51	21	0	0
2	240	167	160	2	6	53	19	0	0
3	252	162	155	2	5	69	20	0	0
4	278	181	172	2	6	79	19	0	0
5	286	181	173	2	5	81	24	0	0
6	260	159	154	2	3	79	21	0	0
7	239	142	134	2	6	72	24	1	0
8	279	169	165	1	3	89	19	3	0
9	313	193	184	2	7	87	29	4	0
10	286	188	179	2	6	76	21	1	0
11	266	172	154	2	16	75	17	3	0
12	277	180	165	2	14	67	26	3	0
2012									
1	211	145	129	1	14	47	19	0	0
2	237	174	161	2	12	46	14	2	0
3	268	185	173	3	9	67	15	1	0
4	240	155	145	1	8	70	13	3	0
5	279	185	169	2	14	72	20	2	0
6	277	188	171	2	14	67	19	3	0
7	274	182	174	3	6	65	22	4	0
8	247	159	150	2	7	63	25	0	0
9	254	169	157	2	10	59	25	0	0
УВОЗ									
2008	4,664	2,671	2,250	202	219	516	1,430	48	0
2009	3,637	2,198	1,899	93	205	428	972	39	0
2010	4,137	2,475	2,199	76	199	475	1,145	43	0
2011	5,038	3,066	2,739	128	199	574	1,347	52	0
1	429	292	271	8	13	33	100	4	0
2	394	225	200	13	13	47	119	3	0
3	389	214	186	10	18	44	127	4	0
4	442	250	224	10	16	48	139	5	0
5	404	267	243	9	15	46	85	5	0
6	394	253	229	9	15	50	86	5	0
7	409	237	214	8	15	49	117	6	0
8	428	241	215	10	15	48	135	5	0
9	438	299	269	12	18	52	84	4	0
10	397	253	215	14	24	52	88	4	0
11	456	266	236	11	19	49	137	4	0
12	457	267	237	14	17	56	130	4	0
2012									
1	369	225	202	12	12	35	105	3	0
2	356	192	168	12	12	34	126	4	0
3	440	276	249	12	15	55	104	4	0
4	458	318	288	10	20	49	87	4	0
5	454	298	269	10	20	51	98	6	0
6	395	262	240	6	16	50	78	5	0
7	406	285	264	8	14	50	63	8	0
8	407	279	257	6	16	49	73	6	0
9	373	258	227	10	21	45	65	5	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 12

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР

	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
	<i>во милиони евра</i>								
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
1-10.2012	339.6	93.6	246.0	908.6	128.8	779.9	1,248.2	222.4	1,025.8
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6
3	32.2	9.1	23.1	77.8	13.0	64.8	110.0	22.0	88.0
4	33.4	8.1	25.4	90.2	11.4	78.9	123.7	19.4	104.3
5	36.7	10.6	26.1	95.6	12.9	82.8	132.3	23.4	108.9
6	32.9	9.3	23.6	85.5	15.4	70.1	118.4	24.7	93.6
7	39.0	11.4	27.6	127.5	14.5	113.0	166.5	25.9	140.6
8	36.6	10.8	25.8	109.5	13.0	96.5	146.1	23.9	122.2
9	31.7	9.5	22.2	86.9	13.1	73.8	118.7	22.6	96.0
10	33.0	8.5	24.5	97.9	14.1	83.9	131.0	22.6	108.4

Извор: НБРМ.

Табела 13

НЕДК И РЕДК

	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.9	106.5	108.8	104.3	106.7
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.4
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.6	97.0
2008	100.6	98.7	98.1	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.5	99.5	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.7	95.2
1	106.8	97.4	91.2	100.9	94.5
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.6
3	106.5	97.8	91.8	102.9	96.6
4	106.4	97.4	91.5	102.7	96.5
5	105.9	96.6	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.5	89.6	100.7	94.5
8	107.5	96.5	89.7	102.9	95.7
9	107.6	95.7	89.0	102.0	94.8
10	107.8	95.6	88.8	101.9	94.6
11	107.7	95.9	89.0	101.5	94.2
12	107.6	96.1	89.3	101.8	94.6
2012					
1	107.5	97.8	91.1	100.8	93.8
2	107.5	98.0	91.1	102.6	95.4
3	107.8	97.5	90.4	103.7	96.2
4	106.2	96.4	90.8	101.7	95.8
5	108.2	97.9	90.5	103.7	95.9
6	109.1	97.6	89.4	104.4	95.7
7	108.7	96.1	88.5	103.7	95.4
8	108.9	97.2	89.3	103.0	94.6
9	109.2	97.7	89.4	104.5	95.7

Извор: НБРМ.

Табела 14

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000
3	50.9953	73.6944	46.5718	61.5016	51.0627	73.7558	46.0505	61.5050
4	51.1828	74.7904	46.7293	61.5394	51.2153	75.4693	46.5115	61.5301
5	51.3028	76.5755	47.9980	61.6301	51.2749	77.1936	49.5105	61.5812
6	51.2945	76.4874	49.2161	61.6075	51.2320	76.3908	48.9532	61.6321
7	51.2608	78.0377	50.0522	61.5723	51.2224	78.8845	50.2353	61.5181
8	51.2045	78.0567	49.7112	61.5004	51.2127	77.7415	49.0285	61.5013
9	50.8721	77.0299	47.8767	61.5031	50.8313	77.0638	47.5644	61.5008
10	50.8325	76.2839	47.4019	61.4990	50.8890	76.2831	47.4459	61.4994

Извор: НБРМ.

Табела 15

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I-XII.2011	Кумулативна промена I-X.2012	Месечна промена X.2012 / IX.2012
	<i>во милиони денари</i>		
Примарни пари*	3,681	-606	-1,003
Депозити на држава	-658	-6,944	-799
Девизни трансакции	9,820	517	846
Банки	3,076	2,900	922
Држава	6,744	-2,383	-76
Благајнички записи	-6,301	7,952	1,984
Репо операции	0	0	-1,400
Расположив депозит	0	-2,444	-1,614
Останати ставки	820	314	-21

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 16

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2011	Кумулативна промена I - X.2012	Месечна промена X.2012 /IX.2012	Состојба X.2012
	<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	4,641	-1,805	-1,074	51,839
Нето девизна актива	21,894	1,620	-573	124,124
Нето домашна актива	-17,253	-3,425	-501	-72,285

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 17

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2010				2011				2012				2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври
	<i>период во однос на претходен период, во %</i>												<i>годишни промени, во %</i>											
M0	-4.3	7.9	-3.7	7.2	-3.4	2.4	-4.0	15.3	-9.0	7.0	1.4	-2.0	19.8	27.1	9.5	6.6	7.6	2.1	1.8	9.5	3.1	7.7	13.7	6.2
M1	-3.7	4.5	2.4	6.7	-5.8	7.3	-0.9	6.6	-3.2	3.1	3.3	0.9	7.4	10.3	12.2	9.8	7.5	10.4	6.9	6.9	9.8	5.5	9.9	10.8
M4	1.7	4.6	0.7	4.8	0.9	2.0	2.4	4.1	1.0	0.3	0.8	0.7	10.7	14.8	13.4	12.2	11.4	8.6	10.5	9.7	9.8	8.0	6.3	6.1
M4-денарски дел	1.4	6.6	0.5	6.7	0.1	2.7	2.5	8.5	3.0	1.3	2.3	0.8	7.04	15.0	17.6	15.9	14.5	10.3	12.5	14.4	17.7	16.1	15.8	15.8

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 30.09.2012 година	Состојба на 31.10.2012 година	Месечна промена (октомври 2012/септември 2012)	Годишна промена септември 2012/септември 2011)	Годишна промена октомври 2012/октомври 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во октомври 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во октомври 2012 година
	<i>во милиони денари</i>		<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни депозити	237,996	240,103	0.9	5.7	5.5	100%	100%
Денарски*	128,579	130,086	1.2	16.4	16.3	71.5	145.4
Девизни	109,417	110,018	0.5	-4.6	-4.9	28.5	-45.4
Депозити на домаќинства	171,448	171,727	0.2	9.2	9.0	13.2	113.6
Денарски*	81,474	81,648	0.2	26.3	24.8	8.2	129.5
Девизни	89,973	90,079	0.1	-2.7	-2.2	5.0	-15.8
Депозити на претпријатија од приватен сектор	51,419	53,098	3.3	-3.4	-4.2	79.7	-18.6
Денарски*	33,747	34,882	3.4	2.2	3.6	53.9	9.7
Девизни	17,672	18,216	3.1	-12.4	-16.3	25.8	-28.3

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	7.6	5.7	5.5
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	16.9	16.4	16.3
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	-1.3	-4.6	-4.9
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	5.9	0.3	0.0
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	19.7	24.2	22.4
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	0.8	-3.4	-4.2
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	10.9	9.2	9.0

Извор: НБРМ.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 30.09.2012 година	Состојба на 31.10.2012 година	Месечна промена (октомври 2012/септември 2012)	Годишна промена септември 2012/септември 2011)	Годишна промена октомври 2012/октомври 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во октомври 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во октомври 2012 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни кредити на банките	217,537	217,145	-0.2	6.7	5.9	100%	100%
Денарски*	162,423	163,107	0.4	9.3	9.4	-174.5	116.5
Девизни**	55,114	54,037	-2.0	-0.6	-3.5	274.5	-16.5
Домаќинства	86,172	86,715	0.6	6.7	6.6	-138.3	44.3
Денарски	79,554	80,130	0.7	6.7	6.9	-146.7	42.9
Девизни	6,618	6,585	-0.5	5.6	2.7	8.3	1.4
Претпријатија	130,634	129,704	-0.7	6.3	5.1	237.0	52.0
Денарски	82,189	82,301	0.1	11.4	11.4	-28.5	70.0
Девизни	48,446	47,404	-2.2	-1.4	-4.4	265.5	-18.0

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Табела 21

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2009				2010				2011				2012			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври
Вкупни кредити	25.3	14.3	6.4	3.5	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	7.5	6.6	5.9
Денарски	26.1	15.5	8.6	4.1	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	6.9	9.3	9.4
Девизни	22.9	10.4	-0.6	1.4	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	9.2	-0.6	-3.5
Краткорочни	26.2	13.5	1.2	-2.2	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.4	5.6	3.6
Долгорочни	24.2	11.3	3.9	2.0	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	8.9	5.3	5.0
Претпријатија	23.8	13.1	5.6	3.7	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	7.6	6.3	5.1
Домаќинства	27.6	16.3	7.9	3.5	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	6.8	6.7	6.6

Извор: НБРМ.

Табела 22

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба X.2012	Месечна промена X.2012/ IX.2012	Годишна промена X.2012/X.2011
	во милиони денари		
Девизни средства	36,010	1,400	-886
Девизни обврски	35,418	206	-100
Нето девизна актива	592	1,193	-787

Извор: НБРМ.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ

	октомври 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	3.73	0.00	-0.27
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	2.17	0.06	-0.02
	септември 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	8.0	0.0	-0.4
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.4	0.0	-0.5

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
	во %								
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13
VI	2.18	2.37	2.03	3.01	4.00	4.46	5.04	5.54	6.02
VII	2.12	2.32	2.06	3.02	4.02	4.51	5.04	5.54	6.03
VIII	2.20	2.39	2.07	3.03	4.03	4.49	5.04	5.53	6.03
IX	2.11	2.17	2.03	3.01	3.97	4.47	5.03	5.52	6.01
X	2.17	2.31	2.03	3.00	3.96	4.46	5.02	5.52	6.00

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
III.2012	8.6	5.2	7.1	2.3
VI	8.5	5.1	7.0	2.3
VII	8.4	5.0	6.9	2.2
VIII	8.4	4.9	6.9	2.2
IX	8.4	4.9	6.9	2.2

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
III.2012	8.0	2.9	6.8	0.8
VI	7.8	2.9	7.3	0.7
VII	7.6	2.9	6.9	0.7
VIII	7.9	2.7	7.0	0.7
IX	7.8	2.6	7.1	0.7

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
III.2012	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
VI	8.3	8.8	9.6	5.0	4.8	6.6
VII	8.2	8.7	9.6	4.9	4.8	6.6
VIII	8.2	8.7	9.5	4.8	4.7	6.5
IX	8.2	8.7	9.5	4.8	4.7	6.5

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ

	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
III.2012	9.0	5.6	8.4	4.1
VI	8.9	5.2	8.2	4.3
VII	8.8	5.2	8.1	4.3
VIII	8.7	5.1	8.2	4.1
IX	8.7	5.1	8.1	4.0

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Каматни стапки на тековни сметки		Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
III.12	10.4	0.4	11.5
VI	10.3	0.3	11.5
VII	10.3	0.3	10.9
VIII	10.2	0.3	10.8
IX	10.2	0.3	10.8

Извор: НБРМ.